



## Резултати од повикот за предлог за доделување на финансиски средства за подпрограмата Комениус во рамките на програмата „Доживотно Учење“ за 2009

Врз основа на одлуката на Европскиот Парламент и Решението за воспоставување на програмата „Доживотно Учење“ од 15 Јануари 2006 година (1720/2006/ЕС), Европската Комисија распиша повик за предлог- проекти за програмата „Доживотно Учење“ 2009 година (DG EAC/31/08), односно посебен додаток на повикот за Република Македонија и Република Хрватска (DG EAC/31/08 - 2009/С 35/08).

Во рамките на посебниот повик за аплицирање за акцијата Подготвителни посети при подпрограмата Комениус , крајниот рок за примање апликации беше **18 Декември 2009**. Висината на средствата за акцијата Подготвителни посети при подпрограмата Комениус, кои беа предвидени за 2009 година за Република Македонија изнесуваше **13.000€**.

Во рамките на посебниот повик за аплицирање за акцијата Обука на работно место при подпрограмата Комениус, имаше два рока во 2009 за примање апликации и тоа: **30 Април 2009 и 15 Септември 2009**. Висината на средствата за акцијата Обука на работно место при подпрограмата Комениус, кои беа предвидени за 2009 година за Република Македонија изнесуваше **18.000€**.

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност врз основа на член 3.6.2.3 од водичот за Национални Агенции назначи Евалуациски Комитет кој по проверката на формалната квалификуваност на предлог- проектите, односно по финансиската евалуација на добиените апликации, подготви предлог за доделување на финансиска поддршка - грант на одобрените апликации. Предлогот беше доставен до Директорот на Националната Агенција за Европски образовни програми и мобилност, кој ја потпиша Одлуката за доделување на финансиска поддршка.

Сите пристигнати апликации поминаа низ техничка проверка за квалификуваност, односно мораа да ги исполнат следниве критериуми:

- Формуларот за соодветната акција да е правилно и целосно пополнет електронски и на англиски јазик
- Формуларот за соодветната акција да е пратен по пошта не подоцна од предвидениот краен рок.
- Формуларот за соодветната акција да содржи печат и потпис на институцијата и правниот застапник

Квалитативна проценка: Во оваа фаза се користат внатрешни капацитети на НА. Апликациите се рангираат според критериуми дефинирани во Водичот за Програмата Доживотно учење за соодветната акција, и се користат формулари за квалитативна проценка од Европската Комисија. Предложените буџети се предмет на проверка од страна на Секторот за правно, финансиско и хоризонтално работење во НА. Проверката се прави според подобноста на соодветни категории на трошоци во програмата Доживотно учење, како и во однос на акцијата за која се аплицира. Пријавите се рангираат според бројот на освоени бодови и за финансирање. За финансирање се предлагаат пријавите кои влегуваат во расположивиот буџет. Останатите пријави кои освоиле над 60 бодови формираат листа на резерви.

Директорот на НА, во согласност со Водичот за Национални агенции, назначува Евалуационен комитет. Евалуациониот комитет се состои од 3 (три) членови, од кои еден е од НА, еден претставник на Министерство за образование и наука и еден претставник од Биро за развој на образование. Ова тело го проверува правилното спроведување на процедурата за одлучување и



## НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕВРОПСКИ ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ И МОБИЛНОСТ

дава своја конечна препорака за доделување финансиска поддршка на соодветниот проект или одбивање. Оваа одлука се проследува до Директорот на НА.

Директорот на НА донесува конечна одлука за доделување на финансиска поддршка на предлог проектите.

Во однос на расположливиот буџет за акцијата Подготвителни посети при секторската програма Комениус процентот на искористеност на средствата беше 87,3%, односно од расположливите **13.000€** доделени беа **11.346€**.

Во 2009 година за акцијата Подготвителни посети при секторската програма Комениус беа пристигнати **20** апликации за предлог-проекти. Од пристигнатите апликации одобрени се **11**. Останатите **9** апликации беа отфрлени поради неисполнување на критериумите за квалификуваност.

### Доделени грантови за акцијата Подготвителни посети при секторската програма Комениус:

Бр.	ПРОЕКТ	ИНСТИТУЦИЈА	ДОДЕЛЕН ГРАНТ
1	MKLLP-COM-A.1.1-2009-0004	Државен центар за образование и рехабилитација "Партение Зографски" Скопје	1.075 €
2	MKLLP-COM-A.1.1-2009-0005	СОУ"Климент Охридски" Охрид	1.000 €
3	MKLLP-COM-A.1.1-2009-0006	Посебно основно училиште "Маца Овчарова" Велес	1.075 €
4	MKLLP-COM-A.1.1-2009-0007	СОУ "Методи Митевски-Брицо" Делчево	1.000 €
5	MKLLP-COM-A.1.1.-2009-0008	ОУ Св. Климент Охридски Делчево	1.075 €
6	MKLLP-COM-A.1.1-2009-0013	СУГС Раде Јовчевски Корчагин Скопје	1.280 €
7	MKLLP-COM-A.1.1.-2009-0014	СОУ Гимназија Д-р Ибрахим Темо Струга	904 €
8	MKLLP-COM-A.1.1.-2009-0015	Основно училиште Крсте Мисирков Скопје	1.048 €
9	MKLLP-COM-A.1.1.-2009-0016	Основно училиште Христијан Тодоровски Карпош, Скопје	890 €
10	MKLLP-COM-A.1.1.-2009-0018	ПОУ Д-р Златан Сремец Скопје	890 €
11	MKLLP-COM-A.1.1.-2009-0019	Основно училиште Св. Климент Охридски С. Драслајца Струга	1.109 €

Во однос на расположливиот буџет за акцијата Обука на работно место при секторската програма Комениус процентот на искористеност на средствата беше **96%**, односно од расположливите **18.000€** вкупно доделени беа **17.334€**.

Во 2009 година за акцијата Обука на работно место при секторската програма Комениус во првиот рок беа пристигнати **5** апликации за предлог-проекти. Од пристигнатите апликации одобрени се **2**. Останатите **3** апликации беа отфрлени поради неисполнување на критериумите за квалификуваност.



НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕВРОПСКИ ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ И МОБИЛНОСТ

**Доделени грантови за акцијата Обука на работно место при секторската програма Комениус за првиот рок 30 Април 2009:**

Бр.	ПРОЕКТ	ИНСТИТУЦИЈА	ДОДЕЛЕН ГРАНТ
1	MKLLP-COM-A.1.4.-2009-0001	Средно општинско земјоделско училиште "Кузман Шапкарев" Битола	1.653 €
2	MKLLP-COM-A.1.4.-2009-0002	ОУ "Димо Хаџи Димов", Влае Карпош, Скопје	1.500 €

Во 2009 година, во вториот рок за акцијата Обука на работно место при секторската програма Комениус беа пристигнати 11 апликации за предлог-проекти. Од пристигнатите апликации одобрени се 9. Останатите 2 апликации беа отфрлени поради неисполнување на критериумите за квалификуваност

**Доделени грантови за акцијата Обука на работно место при секторската програма Комениус за вториот рок 15 Септември 2009:**

Бр.	ПРОЕКТ	ИНСТИТУЦИЈА	ДОДЕЛЕН ГРАНТ
1	MKLLP-COM-A.1.4.-2009-0006	ОУ Гоце Делчев с. Василево, Струмица	1.708 €
2	MKLLP-COM-A.1.4.-2009-0007	Орце Николов, Скопје	1.185 €
3	MKLLP-COM-A.1.4.-2009-0008	ОУ Живко Брајковски Бутел, Скопје	1.510 €
4	MKLLP-COM-A.1.4.-2009-0009	СОУ Гимназија "Јосип Броз Тито" Битола	1.606 €
5	MKLLP-COM-A.1.4.-2009-0010	ОУ Љубен Лапе, Скопје	1.893 €
6	MKLLP-COM-A.1.4.-2009-0011	ОУ Гоце Делчев с. Подгорци, Струга	1.708 €
7	MKLLP-COM-A.1.4.-2009-0012	СОУ Коста Сусинов, Радовиш	1.708 €
8	MKLLP-COM-A.1.4.-2009-0015	ОУ 11 Октомври, Скопје	1.693 €
9	MKLLP-COM-A.1.4.-2009-0016	Државно средно училиште за применета уметност Лазар Личеноски, Скопје	1.170 €